

ДО
ОПШТИНА ЧУЧЕР-САНДЕВО
Одделение за инспекциски надзор

ПРЕДМЕТ: Пријава

Од лицето _____, со место на живеење на
ул. _____, бр. _____, од _____
општина _____, тел. за контакт _____

Пријавувам да излезете на лице место и превземете соодветни мерки, согласно Вашите
надлежности за следното.

ОПИС

Податоци за пријавеното лице:

Име и презиме _____, со место на живеење ул. _____,
бр. _____ од _____,

*податоците за пријавеното лице се задолжителни

Дата на поднесување

Име и презиме на подносителот

(потпис)

